



РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

О Г Л А С

за искажување интерес

за работа во Проектна единица за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на јавните здравствени установи во РМ за следната позиција:

Специјалист за јавни набавки

Обврски и одговорности:

Составен дел е од тимот за имплементација на Проектот за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ, одговорен за спроведување на постапките за јавни набавки и подготовка на договори за работа согласно позитивните законски прописи од областа.

- Координира и спроведува активности поврзани со набавка на работи, стоки и услуги;
- Изготвува тендерска документација за набавки и детални процедури за набавка;
- Изготвува и асистира на членовите од тимот и Проект менаџерот при составување детални спецификации за стоки и работи, дефинира услови за ангажмани, изготвува материјали за понуди,
- Водење регистар на банкарски гаранции, осигурителни полиси и сл-нивна проверка и внесување во регистар и нивно администрирање;
- Подготовка на стандардни форми/теркови на договори со економски оператори;
- Администрирање на сите документи за набавки;
- Учествува во процесот на мониторинг и евалуација;

Вештини:

- Искуство и добри препораки од областа на спроведување на јавни набавки
 - Способност за ефективна комуникација (на македонски и англиски јазик – усно и писмено)
 - Способност за работа со повеќе тимови
 - Способност за поставување приоритети и силни организациски вештини
 - Способност за изготвување извештаи
 - Проактивен пристап и ориентираност кон решавање проблеми
- Важечка возачка дозвола – Б категорија

Образование:

- Висока стручна спрема - правни науки

Искуство:

Најмалку 7 (седум) години професионално искуство во соодветната област

- искуство во спроведување постапки за набавка на стоки, услуги и работи
- одлично познавање англиски јазик
- работа со компјутери и канцелариски софтвер пакети

Заинтересираните кандидати може да се пријавуваат до **10 септември 2016** година и за оваа позиција потребно е да достават биографија (CV), мотивациско писмо, сертификат за познавање англиски јазик и останата документација, во архивата на Министерство за здравство (или по пошта на адреса: ул.50 Дивизија бр.14), или на е-пошта marija.nikolovska@zdravstvo.gov.mk со НАЗНАКА – **оглас за Проектна единица за реконструкција на ЈЗУ.**